



## Курс: Иновативни стратегии за настава

**02-06 Август 2021 година**

На овој курс, ќе истражиме 5 одлични начини како да ги натерате студентите сами да бараат информации и да учат. Учесниците ќе ги тестираат овие пет различни стилови на учење како ученици: (1) учење засновано на проблеми, (2) учење засновано на предизвици, (3) превртена училница, (4) учење засновано на услуги и (5) учење засновано на проекти ... Врз основа на користењето на времето, може да се разгледаат и други модалитети на учење, можеби поспецифични за одредени области на знаење. Покрај предавањето на различните модели, ќе се направи и критичка анализа на секој од нив. Искуството на наставниците кои учествуваат на курсот, овој пат како студенти, ќе им овозможи сами да ги анализираат предностите и слабостите на секоја од постапките.

**РАСПОРЕД: од 09:00 до 15:00 часот.**

### Понеделник 02 Август

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| Од 9.00 до 9.30 часот   | Презентација. Што сакаме да направиме и како.   |
| Од 9,30 до 10,00 часот  | Почнавме да работиме со учење засновано на проблеми. Различни начини на подигнување на овој начин на учење.                             |
| Од 10.00 до 12.00 часот | Наставниците се ученици: Решавање проблеми (ќе се покренат проблеми од различни специјалности, одговарајќи на оној со најмалку знаење). |
| Од 12.00 to 12.30       | Пауза, ручек.   |
| Од 12.30 to 15.00       | Крај на работилницата: Како да направите проблем (предности и недостатоци). Баланс на искуство.   |



## Вторник 03 Август

- Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и искуства од Аликанте.
- Од 9.30 до 10.00 часот Учење засновано на предизвици. Тешката работа е да се најде предизвикот.
- Од 10.00 до 12.00 часот Наставниците се ученици: Решавање предизвик. (Ова искуство се прави на улиците на Аликанте, бидејќи предизвикот мора да биде во реални ситуации).
- Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек.
- Од 12.30 до 15.00 часот Работилница: Како да се направи предизвик за учење (предности и недостатоци). Баланс на искуство.

## Вторник 03 Август (попладне)

ОПЦИОНАЛНА активност: Водена обиколка низ градот Аликанте (плажа, стар град, историски анегдоти и препораки од интерес што треба да ги спроведат присутните во другите денови).

## Среда 04 Август

- Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и искуства од Аликанте.
- Од 9.30 до 10.00 часот Проектно учење : Теоретски и формални аспекти .
- Од 10.00 до 12.00 часот Ќе развиеме мултидисциплинарен проект .
- Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек.
- Од 12.30 до 15.00 часот Практична работилница : Како да направите мултидисциплинарно искуство за учење засновано на проекти.

## Четврток 05 Август

- Од 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и искуства од Аликанте.
- Од 9.30 до 10.00 часот Проектно учење. Теоретска поддршка: не е толку тешко како што изгледа.
- Од 10.00 до 12.00 часот Ајде да дизајнираме мултидисциплинарен проект.



Од 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек.

Од 12.30 до 15.00 часот Вовед во инверзниот час. Како е дизајниран.  
Домашна задача: Дали се осмелувате да  
подготвите една со вашиот мобилен телефон?

## Петок 06 Август

- 9.00 до 9.30 часот Добредојде. Преглед, разрешување на сомнежи ... и искуства од Аликанте.
- 9.30 до 11.00 часот Инверзен час. Решавање на тешкотии. Да ги погледнеме примерите.
- 11.00 до 12.00 часот Споделување и соработка во работата: Други стратегии и совети
- 12.00 до 12.30 часот Пауза, ручек.
- 12.30 до 14.00 часот Тркалезна маса: Нови методологии за предавање-учење : Дали се потребни нови наставници?
- 14.00 до 15.00 часот Затворање на курсот, благодарам и ... дали сите ќе јадеме заедно?

Забелешка 1: Сите сесии ќе ги предаваат универзитетски професори или активни наставници од основно или средно училиште со искуство во секоја од методологиите.

Забелешка 2: Сите учесници кои го следат курсот ќе добијат документ со кој се потврдува присуството, учеството и користењето на курсот, докажувајќи 30 часа посветеност.